

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, на ЈПКД “Комуналец“ Струмица заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр. 08-105/20 од 8 јуни 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 јули 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “Комуналец“ Струмица за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈПКД “Комуналец“ Струмица се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2021 година во износ од 34,69 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 34,92 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 35,17 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 5,26%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 5,03%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 4,79%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 32,87 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 36,52 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 33,17 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 36,68 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 33,49 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 36,86 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈПКД “Комуналец“ Струмица согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга, поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-105/20 од 8 јуни 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПКД “Комуналец“ Струмица ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПКД “Комуналец“ Струмица во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	47.193.429
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	2.722.175
Трошоци за осигурување на основни средства	248.677
Бруто плати	15.674.162
Други услуги	2.973.336
Останати и вонредни трошоци	6.643.275
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	51.483
Вкупно оперативни трошоци	75.506.537
Остварена просечна пондерирана тарифа	32,83

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	78.148.517	79.520.212	80.923.587
Амортизација	денари	9.138.746	8.919.283	8.709.476
Средства за ликвидност	денари	482.438	487.153	491.939
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	4.300.000	5.500.000	2.800.000
Принос на регулирани средства	денари	9.200.254	8.991.051	8.754.722
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	96.969.955	97.917.698	98.879.724
Количина	m ³	2.630.822	2.634.941	2.639.070
Просечна тарифа	ден/m ³	35,02	35,36	35,72
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	33,18	33,56	33,96
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	36,86	37,16	37,47

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 13 јуни 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Вечер“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 10 јули 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1612/1 од 23 јули

2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	77.456.520	78.757.663	80.088.091
Амортизација	денари	9.009.333	8.636.701	8.282.423
Средства за ликвидност	денари	477.985	480.808	483.898
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	9.131.097	8.767.245	8.409.077
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	96.074.934	96.642.417	97.263.490
Количина	m ³	2.630.822	2.634.941	2.639.070
Просечна тарифа	ден/m ³	34,69	34,92	35,17
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	32,87	33,17	33,49
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	36,52	36,68	36,86

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се пресметани согласно остварените во 2019 година, зголемени за стапката на инфлација и истите изнесуваат 47.901.330 денари за 2021 година, 48.619.850 денари за 2022 година и 49.349.148 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 2.788.296 денари за 2021 година, 2.822.857 денари за 2022 година и 2.858.170 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основни средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 255.312 денари за 2021 година, 258.746 денари за 2022 година и 262.244 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 16.636.149 за 2021 година, 17.142.900 денари за 2022 година и 17.666.500 денари за 2023 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 3.044.273 за 2021 година, 3.081.426 денари за 2022 година и 3.119.410 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно Барањето, додека за 2022 и 2023 година се утврдени на исто ниво како и утврдениот износ во 2021 година и изнесуваат 6.778.276 денари поединечно за сите три години од регулираниот период;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 52.884 денари за 2021 година, 53.608 денари за 2022 година и 54.345 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 33,50%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 9.009.333 денари за 2021 година, 8.636.701 денари за 2022 година и за 2023 година изнесува 8.282.423 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 477.985 денари за 2021 година, 480.808 денари за 2022 година и 483.898 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2021 година изнесува 9.131.097 денари, за 2022 година 8.767.245 денари и за 2023 година изнесува 8.409.077 денари. Во пресметките на вредноста на основните средства се вклучени новонабавени сопствени основни средства согласно пресметаниот процент на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто кумулативно изнесува 33,50%. Согласно направените пресметки во 2021 година се вклучени новонабавени основни средства во износ од 1.440.704 денари, во 2022 година во износ од 1.842.761 денари, и во 2023 година 938.133 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 34,69 ден/м³ за 2021 година, 34,92 ден/м³ за 2022 година и 35,17 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈПКД “Комуналец” Струмица треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Струмица.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКД “Комуналец” Струмица ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 5,26% за 2021 година, 5,03% за 2022 година и 4,79% за 2023 година.

ЈПКД “Комуналец” Струмица при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПКД “Комуналец“ Струмица да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-105/20
23 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски